

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

"Минаа речиси четиринаесет години откако австралиската Влада одлучи да го оспорува демократски изразениот идентитет на Република Македонија, именувајќи ја како 'Поранешна Југословенска Република'. Во тоа време, изговорот беше дека Обединетите нации, како и повеќето држави во светот, го употребуваа името 'Поранешна Југословенска Република Македонија'. Но, од тогаш до денес, убедливо мнозинство од членките на ОН ја признаа Република Македонија под уставното име. Кое е сега новото оправдување за тоа што австралиската Влада и натаму ја ослонува Република Македонија како 'Поранешна Југословенска Република'? Одговорот е дека никогаш немала вистинско оправдување!", истакна Игор Александров.

Пишува: Виктор РУЖИНОВ

На 28 октомври 2007 година, во Канбера, пред федералниот Парламент на Австралија, се одржа семакедонски собир во одбрана на правото на македонскиот народ на етничка и национална самоидентификација и самоопределба. На собирот присуствуваа околу четири илјади Македонци, кои патуваа стотици, илјадници километри за да го изразат својот револт против ставот на австралиската Влада да ја именува Република Македонија како "Поранешна Југословенска Република Македонија". Покрај оние кои допатуваа со свои возила или авиони, во автобуски групи дојдоа околу 1.000 Македонци од Сиднеј, Мелбурн, Волонгонг и Њукастел. Околу 270 лица дојдоа со автобуси на Македонската православна општина од Сиднеј, околу 100 од Гаватското друштво и КУД "Илинден" (при МПЦО "Св. Петка" од Рокдејл), околу 40 од Македонската православна општина од Волонгонг, околу 50 од Македонската православна општина од Њукастел и околу 250 лица со автобуси на организации на македонската заедница од градот Мелбурн, кој од Канбера е оддалечен 665 километри.

Забележливо беше тоа што единстве-

СЕ МАКЕДОНСКИ СОБИР ВО КА



НА СОБИРОТ ПРИСУСТВУВАА ОКОЛУ 4.000 МАКЕДОНЦИ

МАКЕДОНИЈА Е Д СО СВОЈ МАКЕД СО НЕОСПОРЛИ



НЕ НИ СЕ ПОТРЕБНИ ЛАГИ И
ПРЕКРОЈУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА

ни свештеници кои присуствуваа на собирот беа прота Љупчо Двојаковски и отец Зоран Алексоски од Сиднеј. Говори на собирот одржаа Ацо Шапкароски, во име на Здружението "Потомци на Александар", кое беше организатор

на собирот, Стево Ташковски, претседател на Македонската православна општина од Квинбијен и Игор Аврамовски-Александров, претседател на Здружението на македонските општини од Австралија.

НБЕРА ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНОТО ИМЕ

По демонстрациите на Македонската заедница од Австралија, со барање до федералната Влада на Австралија да ја признае Република Македонија под уставното име, реагираше Владата со одговор дека нема намера да направи такво нешто.

Имено, министерот за надворешни работи на Австралија, Александар Даунер, за "Sandaj tajm", изјави дека нема да ја следат Канада и големите светски сили кои ја признаа Република Македонија под нејзиното уставно име.

Сметаме дека сегашната Влада на Либералната партија ја даде оваа изјава затоа што грчката заедница закажа демонстрации на 17 ноември во Мелбурн, каде се очекува да има околу 100.000 демонстранти од цела Австралија. Пораката на грчката заедница до Владата ќе биде дека по втор пат ќе гласаат за Лабуристичката партија на изборите на 24 ноември. Инаку, грчката заедница традиционално гласа за Лабуристичката партија, а исклучок беше само кога премиерот Џеф Кенет го преименува македонскиот јазик во "славномакедонски" во 1994 година. Ќе се води жестока борба меѓу двете заедници, македонската и грчката, од една страна и политичките партии, од друга страна. Сигурно една од заедниците, со своето гласачко тело, ќе одлучи кој ќе ги добие федералните избори на 24 ноември.

м-р Ицо Најдовски

откако австралиската Влада одлучи да го оспорува демократски изразениот идентитет на Република Македонија, именувајќи ја како 'Поранешна Југословенска Република'. Во тоа време, изговорот беше дека Обединетите нации, како и повеќето држави во светот, го употребуваа името 'Поранешна Југословенска Република Македонија'. Но, од тогаш до денес, убедливо мнозинство од членките на ОН ја признаа Република Македонија под уставното име. Кое е сега новото оправдување за тоа што австралиската Влада и понатаму ја ословува Република Македонија како 'Поранешна Југословенска Република'? Одговорот е дека никогаш немала вистинско оправдување!

Вистинската причина за оваа дискриминаторска политика е дека Лабуристичката партија и Либерално-националната коалиција се заробеници на расистичкото лоби на грчката власт. Тоа е лоби чија цел е да го потисне македонскиот етнички идентитет, со надеж дека така ќе ја прикрие насилничката асимилација на домородните Македонци под грчка власт... "

Според меѓународните стандарди за човекови права, етничкиот идентитет е нешто што си го определува поединецот, а не државата.

"Оспорувајќи го нашето право на етничка самоидентификација и национална самоопределба, владите на Лабуристичката партија и на Либерално-националната коалиција нè третираат како нешто пониско од рамноправни членови на човечкиот род. За жал, во четиринаесетте години во кои големите партии упорно нè третираа како второкласни граѓани, премногу Македонци во Австралија продолжија да им ги даваат своите гласови. Време е да престанеме да се однесуваме како робови кои се задоволни со ронките кои ги добиваат на сметка на нивното човечко достоинство. Ако не сакаме да бидеме третирани како второкласни граѓани, треба да престанеме да гласаме за оние кои нè третираат како второкласни граѓани", истакна Александров.

Стефан Трпески, еден од младите водачи на Здружението "Потомци на Александар", изјави:

"Ова беше иницијатива за заштита на нешто што треба да нè обединува сите како Македонци, а тоа е нашиот древен етнички и историски идентитет и нашето право да го зачуваме. Ги повикавме сите македонски организации и поединци од Австралија да се обединат во оваа одбрана на нашите човекови права и високите македонски национални интереси, а притоа, барем за овој ден, да ги остават на страна помалку значајните прашања кои создаваат внатрешни делби. Одзивот на оние кои помогнаа за остварување на собирот и оние кои одвоија еден ден за да присуствуваат, ни дава инспирација да продолжиме со застапување на нашата праведна кауза, на сите можни начини".

РЕВНА ДРЖАВА ОНСКИ НАРОД В ИДЕНТИТЕТ



НЕ СМЕ РОБОВИ КОИ СЕ
ЗАДОВОЛУВААТ СО РОНКИ

Ацо Шапкароски, меѓу другото, изјави: "Ќе ја добиеме оваа праведна борба преку демократскиот процес, со застапување на вистината. За разлика од оние кои ни го оспоруваат идентитетот, нам не ни се потребни лаги и фалси-

фикување на историјата. Не ни е потребно да освојуваме туѓ идентитет и туѓа земја или, пак, да потиснуваме древни нации за да создадеме своја".

Игор Александров, рече:

"Минаа речиси четиринаесет години